

Осигурително брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2024
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА	
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2024 ГОДИНА	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот на Осигурителното брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурителното брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурителното брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Осигурителното брокерско друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 10.02.2025

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје



БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	Година завршена на 31.12.	
		2024	2023
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	8,211	1,509
Останати приходи од работењето	5	0	-
Приходи од работењето		8,211	1,509
Трошоци за сировини и други материјали	8	653	129
Набавна вредност на продадени стоки	8	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	846	80
Останати трошоци од работењето	8	1,979	450
Трошоци за вработени	6	4,442	800
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	871	6
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и	8	-	-
тековни средства	8	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	8	-	-
Останати расходи од работењето	8	-	-
Расходи од работењето		8,791	1,465
Приходи од финансирање	9	0	-
Расходи од финансирање	10	147	-
Добивка / (Загуба) пред оданочување		(727)	43
Данок на добивка	11	(47)	(25)
Нето добивка / загуба		(773)	18
ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		(773)	18
Останата сеопфатна добивка			18
Добивка за годината		(773)	-
Загуба за годината		-	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		(773)	18
Вкупна сеопфатна загуба за годината		(773)	-

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 07.02.2025.

Овластен сметководител
Искра Спироска Ивановска



Управител
Зоран Георгиев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

		Година завршена на 31.12	
		2024	2023
	Белешка	МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	-	-
Материјални средства	12.2	2,670	3,498
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	-	-
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		2,670	3,498
Залихи	13.1	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	-
Побарувања од купувачите	13.4	992	(0)
Побарувања од државата	13.5	-	-
Побарувања од вработените	13.6	-	-
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	3,192	4,177
Однапред платени трошоци	13.10	-	351
Тековни средства		4,184	4,528
ВКУПНО СРЕДСТВА		6,854	8,025
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	3,075	3,075
Резерви	16	-	-
Акумулирана добивка/(загуба)	16	18	(0)
Добивка/(загуба) за годината		(773)	18
Капитал и резерви		2,320	3,093
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	1,845	1,845
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		1,845	1,845
Обврски кон поврзани друштва	15.1	2,013	2,438
Обврски кон добавувачите	15.2	222	298
Обврски кон државата	13.5	131	121
Обврски кон вработените	15.3	228	229
Останати краткорочни обврски	15.4	-	-
Краткорочни финансиски обврски	15.5	95	-
Однапред пресметани обврски	15.6	-	1
Тековни обврски		2,689	3,087
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		6,854	8,025

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Друштвото на 07.02.2025.

Овластен сметководител
 Искра Спироска Ивановска

Искра Спироска Ивановска

Управител
 Зоран Георгиев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2023					
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-
Зголемување на капиталот	3,075				3,075
Нето добивка/загуба за годината				18	18
Состојба на 31 декември	3,075	-	-	18	3,093
2024					
Состојба на 1 јануари	3,075	-	-	18	3,093
Нето добивка/загуба за годината				(773)	(773)
Состојба на 31 декември	3,075	-	-	(755)	2,320

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2024	2023
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	(727)	43
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација	871	6
Приходи/расходи за камати, нето	139	-
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	282	49
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	-	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(992)	-
Намалување/(Зголемување) на АВР	351	(352)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	(424)	2,438
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	(75)	298
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	10	96
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените	(1)	229
Зголемување/(Намалување) на ПВР	(1)	1
Парични средства кои произлегуваат од работењето	(851)	2,760
Платени камати	(139)	-
Платен данок на добивка	(47)	-
Нето парични текови од оперативни активности	(1,036)	2,760
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(43)	(3,504)
Нето парични текови од инвестициони активности	(43)	(3,504)
В Парични текови од финансиски активности		
Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити	-	1,845
Зголемување на капиталот (издавање на акции)	-	3,075
Нето парични текови од финансиски активности	95	4,920
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(985)	4,177
Парични средства на почетокот на годината	4,177	-
Парични средства на крајот на годината	3,192	4,177
	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје е основано на 26 септември 2023 година во Скопје од страна на друштвото GrEco International Holding AG од Виена, Австрија, кое поседува 100% од капиталот и е крајно матично претпријатие на Друштвото. ГрЕКо Интернационал АД Скопје се занимава со осигурително брокерски работи, дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 3 вработени (2023: 3 вработени)

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС	7698950
Целосен назив на правното лице	Осигурително брокерско друштво ГрЕКо Интернационал АД Скопје
Седиште	Митрополит Теодосиј Гологанов број 28-1/кат 4 ДП1 Скопје, Центар
Вид на субјект на упис	АД
Датум на основање	26 септември 2023
Големина на правниот субјект	Микро
Организационен облик	05.5 - акционерско друштво

Основна главнина

Паричен влог ЕУР	50,000
Непаричен влог ЕУР	-
Уплатен дел ЕУР	50,000
Вкупно основна главнина ЕУР	50,000
Број на издадени акции	500
Вкупен број на уплатени акции	500
Вид на акции	Вкупно 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 евра.

Дејност:

Приоритетна дејност / Главна приходна шифра	66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Решение од Агенција за супервизија на осигурување за издавање на дозвола за вршење осигурително брокерски работи УП 14-1-809 од 20.09.2023.

Овластувања: Управител

Име	Зоран Георгиев
Овластувања	Извршен директор

Сопственици врз основа на акционерска книга од ЦДХЗ

ЕМБС	FN 70663 t
Назив	GrEco International Holding AG
Адреса	Elmargasse 2-4/ Wien, Austria
Држава	Австрија
Број на акции	500

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на финансиските извештаи се прикажани подолу. Овие политики се применуваат конзистентно за сите презентирани години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1. Основа за изготвување

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Во Службен весник на РСМ број 75 од 3 април 2024 година објавен е Правилникот за начинот на водење сметководство во кој се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Согласно овој Правилник, субјектот ќе ги усвои МСФИ почнувајќи од 1 јануари 2025 година и ќе обезбеди споредбени податоци согласно МСФИ во финансиските извештаи за 2025 година.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на методот на историска набавна вредност, освен ако не е наведено поинаку во сметководствените политики. Историската набавна вредност генерално се заснова на објективната вредност на дадениот надомест за стекнување на средствата во времето на нивната набавка. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата.

Користење на проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3.

2.2. Странска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, што е функционална и известувачка валута на Друштвото.

Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута Друштвото ги преведува во функционална валута т.е. валута на примарното економско окружување во кое Друштвото работи користејќи го девизниот курс на датумот на трансакцијата. Добивките и загубите што произлегуваат од промените на девизниот курс по датумот на трансакцијата, се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка, т.е. во добивката, односно загубата.

2.3. Признавање на приходи

Продажба на производи

Приходот од продажба на производи треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од наведените услови:

- a) Ентитетот му ги пренел на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста на производите.
- b) Ентитетот не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степен кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи.
- c) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- d) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- e) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Извршени услуги

Приходот од давање на услуги се признава во сметководствените периоди во кои се обезбедени услугите. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги може веродостојно да се процени, приходот поврзан со трансакцијата треба да се признае со повикување на степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги не може веродостојно да се процени, приходот треба да се признае само до висината на признаените расходи кои се надоместливи. Резултатот на трансакцијата може веродостојно да се процени кога се исполнети сите од следните услови:

- a) Износот на приходот може веродостојно да се измери.
- b) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.
- c) Степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување може веродостојно да се измери.
- d) Трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Камати

Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

2.4. Данок од добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

2.5. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни средства на девизни сметки.

2.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Останатите побарувања се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплативи на датумот на извештајот за финансиска состојба. Индикатори за ненаплативоста на побарувањата се следните: доцнење при наплата на побарувањата, несолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

2.7. Залихи

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци неопходни за да се изврши продажбата.

Набавната вредност на залихите е определена со користење на методот на просечни цени.

Намалување на вредноста на залихите се прави за оштетени и слабо движечки залихи во зависност од нивната идна употреба и нето реализациона вредност.

2.8. Прекинато работење и средства кои се чуваат за продажба

Прекинато работење претставува одделна главна линија на деловно работење или географска област на работењето која е или отуѓена или е класифицирана како таква која се чува за продажба. Тоа се состои од работење и парични текови кои можат јасно да се разликуваат, оперативно и за целите на финансиското известување, од остатокот на Друштвото. Резултатите од прекинатото работење Друштвото ги прикажува посебно во извештајот на сеопфатна добивка.

Друштвото класифицира нетековно средство (или група за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, кога неговата сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење. За ова да биде случај, средството (или групата за отуѓување) мора да биде расположливо за продажба веднаш во неговата сегашна состојба. За продажбата да биде многу веројатна, соодветно ниво на раководство мора да се обврзе на план за продажба на средството (или групата за отуѓување) и мора да е започната активна програма за лоцирање на купувач и извршување на планот. Групите за отуѓување и нетековните средства кои се чуваат за продажба се признаваат во извештајот за финансиска состојба по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Кога едно средство ќе биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, за тоа средство престанува да се пресметува амортизација.

2.9. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат зградата, земјиштето под зградата, паркингот, заедничките простории и вградената опрема во сопственост на Друштвото чија цел е за генерирање приходи од наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или и двете, но не и за продажба во редовниот тек на работење, за производство или испорака на стоки или услуги или за административни цели.

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини.

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството. Трошоците за само изградените вложувања во недвижности ги вклучуваат трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката или загубата.

Депрецијацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и стапката на депрецијација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите.

Проценетиот корисен век на траење е:

Згради: 40 години

Инсталации: 20 години

Опрема: 4 години

Методите на депрецијација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.

2.10. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и евентуални акумулирани загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството.

Депрецијацијата е системска распределба на износот по којшто се амортизира средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Друштвото користи праволиниски метод на депрецијација кој резултира во константен трошок во текот на векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Градежни објекти: 10-40 години

Мебел и останата опрема: 4-10 години

Компјутерска опрема и транспортни средства: 4 години

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка.

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е отпишана.

2.11. Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се стекнати од Друштвото и имаат ограничен век на употреба се мерат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Софтвер и лиценци: 4-5 години

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се коригираат соодветно.

2.12. Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

2.13. Заеми

Заемите и кредитите почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

2.14. Резервирања

Друштвото треба да признае резервирање кога има сегашна обврска (законска или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи и кога може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата треба да се проверуваат на крајот на секој период на известување и да се коригираат за да ја одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, резервирањето треба да се анулира. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и специфичните ризици на обврската.

2.15. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава Друштвото во размена за извршена услуга од страна на вработените. Користите на вработените се поделени во четири категории:

- Краткорочни користи за вработените, какви што се плати, надници, придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради боледување, учество во добивката и бонуси (доколку треба да се платат во рамките на дванаесет месеци од крајот на периодот) и немонетарни користи (како на пример, здравствена грижа, домување, автомобили и бесплатни или субвенционирани добра или услуги) за постојаните вработени.
- Користи по престанок на работниот однос какви што се пензии, други пензиски користи, животнo осигурување по престанок на работниот однос и здравствена грижа по престанок на работниот однос.
- Други долгорочни користи за вработените, вклучувајќи отсуства по долгогодишна служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи за долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност и, доколку треба да се платат дванаесет месеци или повеќе после крајот на периодот, учества во добивка, бонуси и одложени примања.
- Отпремнини.

2.16. Капитал

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Друштвото. Компоненти на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви кои претставуваат распределба на задржана добивка и резерви кои претставуваат корекции заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено.

Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на сопствениците.

Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции)

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на извршените вложувања.

2.17. Нови стандарди и толкувања кои се уште не се задолжителни или порано усвоени

Нема нови стандарди, дополнувања и толкувања прифатени во Република Северна Македонија, а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2024 година.

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се презентирани подолу.

Проценка на корисен век на средствата

Друштвото ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани технички застарени или не-стратешки средства што се напуштени или продадени.

Обезвреднување на побарувања од купувачи и други побарувања

Резервирањето за исправка на сомнителни и спорни побарувања се формира врз основа на проценетите загуби кои произлегуваат од неисполнувањето на обврските на клиентот. Проценката се базира на анализа на старосната структура на побарувањата, историски отписи, кредитоспособност на клиентите и промени во условите на исплата, определени при утврдувањето на адекватноста на резервацијата за исправка на сомнителни и спорни побарувања.

Белешка 4

МКД '000

	2024	2023
Приходи од продажба	8,211	1,509
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	687	-
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	7,525	1,509

Белешка 5

МКД '000

	2024	2023
Останати приходи од работењето	0	-
<i>ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</i>		

Белешка 6

МКД '000

	2024	2023
Трошоци за вработените	4,442	800
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	3,328	708
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	82	82
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	1,024	-
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	8	10

Белешка 7

МКД '000

	2024	2023
Трошоци за амортизација	871	6
Трошоци за амортизација (за производство)	871	6

Белешка 8

МКД '000

	2024	2023
Останати трошоци од работењето	3,478	659
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	26	13
Трошоци за енергија (за производство)	519	100
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	6	-
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	102	16
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Транспортни услуги	106	7
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	188	38
Услуги за одржување и заштита	169	35
Наем - лизинг	352	-
Останати услуги	31	1
<i>РЕЗЕРВИРАЊА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Трошоци за репрезентација	101	41
Трошоци за осигурување	1,240	324
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	31	13
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	168	20
Останати трошоци на работењето	439	52
<i>ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ РАСХОДИ</i>		
<i>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</i>		

Белешка 9

МКД '000

	2024	2023
Приходи од финансирање	0	-

Белешка 10

МКД '000

	2024	2023
Расходи од финансирање	147	-
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	139	-
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	9	-

Белешка 11

МКД '000

Данок на добивка	2024	2023
Добивка пред оданочување	(727)	43
Даночно непризнаени расходи	1,193	209
Даночна основа	466	252
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	47	25
Ефективна даночна стапка	-6.47%	57.48%

Белешка 12.1

МКД '000

Нематеријални средства

<u>2023</u>	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	-
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	-
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-

<u>2024</u>	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	-
Набавки во текот на годината	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	-
Амортизација за тековна година	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	-
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

	010	011	012	013	014	015	016	017	
	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
2023									
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	519	2,981	-	-	4	-	3,504
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	519	2,981	-	-	4	-	3,504
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		-	-	-	-	-			-
Депрецијација за тековна година		-	(6)	-	-	-			(6)
Отуѓување/Расходување		-	-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.		-	(6)	-	-	-			(6)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	514	2,981	-	-	4	-	3,498

	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
2024									
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	-	-	519	2,981	-	-	4	-	3,504
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Отуѓување/Расходување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	519	2,981	-	-	47	-	3,547
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		-	(6)	-	-	-			(6)
Депрецијација за тековна година		-	(125)	(745)	-	-			(871)
Отуѓување/Расходување		-	-	-	-	-			-
Состојба на 31.12.		-	(131)	(745)	-	-			(876)
Сегашна вредност 31.12.	-	-	388	2,235	-	-	47	-	2,670

Друштвото нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак има средства заложени како обезбедување.

Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

МКД '000

2023	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
<u>Набавна вредност</u>				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
<u>Исправка на вредноста</u>				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-	-	-	-

2024	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижност и	Вкупно
<u>Набавна вредност</u>				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
<u>Исправка на вредноста</u>				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни финансиски средства	-	-

Белешка 12.5

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни побарувања	-	-

Белешка 12.6

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2024	2023
Залихи	-	-

Белешка 13.2

МКД '000

	2024	2023
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од поврзани друштва	-	-

Белешка 13.4

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од купувачите	992	(0)
Побарувања од купувачи во земјата	866	(0)
Побарувања од купувачи во странство	126	-

МКД '000

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	од 1 до 3 години	над 3 години	Вкупно
Побарувања од купувачи во земјата	866	-	-	866
Побарувања од купувачи во странство	126	-	-	126
Вкупно	992	-	-	992

Белешка 13.5

МКД '000

	2024	2023
Обврски / побарувања кон државата	(131)	(121)
<i>Обврски кон државата</i>	131	121
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	25	25
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	95	95
Обврски за персонален данок на доход	11	1
<i>Побарувања од државата</i>	-	-

Белешка 13.6

МКД '000

	2024	2023
Побарувања од вработените	-	-

Белешка 13.7

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни побарувања	-	-

Белешка 13.8

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски средства	-	-

Белешка 13.9

МКД '000

	2024	2023
Парични средства	3,192	4,177
Парични средства на трансакциски сметки во денари	765	424
Девизни сметки	2,427	3,753

Белешка 13.10

МКД '000

	2024	2023
Однапред платени трошоци	-	351
Однапред платени трошоци	-	351

Белешка 14.1

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 14.2

МКД '000

	2024	2023
Долгорочни обврски	1,845	1,845
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва во земјата и странство	1,845	1,845

Долгорочните обврски се однесуваат на обврски по заем од матичната компанија со рок на отплата до 01.09.2026 година и каматна стапка Еурибор+3%.

Белешка 14.3

МКД '000

	2024	2023
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон поврзани друштва	2,013	2,438
Обврски од поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги од странство	2,013	2,438

Белешка 15.2

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон добавувачите	222	298
Обврски спрема добавувачи во земјата	222	298

Белешка 15.3

МКД '000

	2024	2023
Обврски кон вработените	228	229
Обврски за плата и надоместоци на плата	182	183
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	46	47

Белешка 15.4

МКД '000

	2024	2023
Останати краткорочни обврски	-	-

Белешка 15.5

МКД '000

	2024	2023
Краткорочни финансиски обврски	95	-
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва од странство	95	-

Белешка 15.6

МКД '000

Однапред пресметани обврски

Однапред пресметани трошоци

2024	2023
-	1
-	1

16. КАПИТАЛ

МКД '000

2024 2023

Сопственик	3,075	3,075
GrECo International Holding AG	3,075	3,075

МКД '000

2024 2023

Законски резерви	-	-
Издвојување од добивка за годината	-	-

МКД '000

2024 2023

Дивиденди	-	-
Исплатена дивиденда од добивка	-	-

17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели на управувањето со финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото.

17.1. Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при истовремено оптимизирање на приносот.

Валутен ризик

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Валутниот ризик произлегува од финансиските средства и финансиските обврски деноминирани во валута, која што е различна од известувачката валута на Друштвото. Ризикот се мери со употреба на сензитивната анализа.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следи:

МКД '000

Валута	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	2,519	3,753	3,953	4,283
Вкупно	2,519	3,753	3,953	4,283

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 1% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

МКД '000

	зголемување за 1%			намалување за 1%	
Валута	2024	2023		2024	2023
ЕУР	(14)	(5)		14	5
Нето ефект	(14)	(5)		14	5

Ценовен ризик

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото не е изложено на значаен ценовен ризик.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

Финансиски средства

МКД '000

Некаматносни	2024	2023
Парични средства	3,192	4,177
Побарувања од купувачи	992	(0)
Вкупно некаматносни финансиски средства	4,184	4,177
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Каматносни со променлива каматна стапка		
Вкупно каматносни финансиски средства	-	-
Вкупно	4,184	4,177

Финансиски обврски

Некаматносни	2024	2023
Обврски кон добавувачи	2,236	2,735
Останати тековни обврски	359	351
Вкупно некаматносни финансиски обврски	2,595	3,086
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Кредити и лизинг	1,940	1,845
Каматносни со променлива каматна стапка		
Кредити и лизинг	-	-
Вкупно каматносни финансиски обврски	1,940	1,845
Вкупно	4,534	4,931

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 100 базични поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

МКД '000

	зголемување за 100 базични поени			намалување за 100 базични поени	
Назив	2024	2023		2024	2023
Земени кредити	-	-		-	-
Дадени кредити	-	-		-	-
Нето ефект	-	-		-	-

17.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември за тековната година и претходната година е како што следува:

2024				МКД '000
Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ	
Доспеани побарувања				
- до 1 година	992	-	992	
- од 1 до 3 години	-	-	-	
- над 3 години	-	-	-	
Вкупно	992	-	992	

2023				МКД '000
Структура на побарувања од купувачи според нивната доспеаност	Бруто износ	Исправка на вредност	Нето износ	
Доспеани побарувања				
- до 1 година	-	-	-	
- од 1 до 3 години	-	-	-	
- над 3 години	-	-	-	
Вкупно	-	-	-	

17.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

2024									МКД '000
Не-деривативни финансиски обврски	Сметковод ствена вредност	Договорен и парични одливи	помалку од 1 месец	1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години	
Обврски кон добавувачи	2,235	(2,235)	2,235						
Кредити и позајмици	1,940	(1,940)	95			1,845			
Вкупно	4,175	(4,175)	2,330	-	-	1,845	-	-	

2023									МКД '000
Не-деривативни финансиски обврски	Сметковод ствена вредност	Договорен и парични одливи	помалку од 1 месец	1-3 месеци	3 месеци - 1 година	1-2 години	2-5 години	Над 5 години	
Обврски кон добавувачи	2,736	(2,736)	2,736						
Кредити и позајмици	1,845	(1,845)				1,845			
Вкупно	4,581	(4,581)	2,736	-	-	1,845	-	-	

17.4. Утврдување на објективната вредност

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските инструменти ја одразува нивната објективна вредност.

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови, бидејќи против Друштвото не се водат судски постапки.

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е контролирано од друштвото GrEco International Holding AG од Виена, Австрија, кое поседува 100% од акциите. Табелата подолу ги презентира трансакциите со поврзаната страна:

	2024	МКД '000 2023
Обврски кон поврзани страни		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	2,013	2,438
Финансиски обврски		
GrEco International Holding AG од Виена, Австрија	1,940	1,845

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на Друштвото во 2024 година

Скопје, Февруари 2025 година

СОДРЖИНА

1. Општи податоци на ГрЕко Интернационал АД Скопје
 - 1.1 Правен статус
 - 1.2 Дејност на друштвото
 - 1.3 Организација и кадровска структура
2. Општи услови за работа кои влијаат врз работата на Друштвото
3. Овластен ревизор
4. Финансиски извештаи и резултати на Друштвото
5. Политика на управување со ризици
6. Развој на Друштвото во 2025 година

Годишниот извештај од работењето на Друштвото за 2024 година е изготвен согласно со член 477 став 14 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ", број 28/04...99/22).

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД Скопје

1.1 ПРАВЕН СТАТУС

Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје (натаму: Друштвото) е акционерско друштво, регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, Регионална Канцеларија во Скопје, на 28.09.2023 година, со единствен матичен број 7698950 и единствен даночен број (ЕДБ) 4080023617615.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на адреса: улица Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/1-кат 4 ДП1, Скопје.

1.2 ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основна деловна активност на Друштвото е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници, со главна приходна шифра 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И СОПСТВЕНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основната главнина на Друштвото изнесува 50.000,00 евра, кои се вложени како паричен влог. На 31 Декември 2024 година основната главнина на друштвото е 100% во сопственост на Друштвото ГрЕцо Интернационал Холдинг АГ, со седиште на ул. Елмаргасе бр. 2-4, 1190 Виена, Австрија.

Управител на Друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Георгиев.

Бројот на вработени во Друштвото за 2024 година изнесува 3 лица.

2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Општите услови за работа на ниво на целата економија во Македонија максимално се рефлектираат на работењето на Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје од причина што најголем дел од своите операции Друштвото ги извршува во Македонија.

На 31 Декември 2024 година, датумот на известувањето, до денот на одобрување на Финансиските извештаи за 2024 година, нема настани кои би влијаеле негативно и кои би можеле да предизвикаат корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овој годишен извештај.

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

За овластен ревизор за деловната 2024 година кој ќе ги ревидира Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31.12.2024 година е избрано Друштвото РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

3. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕЗУЛТАТИ НА ДРУШТВОТО

Основни финансиски податоци од работењето на Друштвото, во симпифицирана форма се прикажани во извештајот кој е даден во продолжение:

Финансиски извештај за остварена добивка

	2024	2023
	Во илјади денари	Во илјади денари
Вкупен приход	8.211	1.508
Вкупни трошоци	8.938	1.465
Бруто добивка	(727)	43
Данок на добивка	(46)	(25)
Нето добивка	(773)	18

Финансиски извештај за останата Сеопфатна добивка

	2024	2023
Во илјади денари		
Добивка / загуба за годината (нето)	(773)	18
Останата сеопфатна добивка	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / загуба за годината	(773)	18

Друштвото, во 2024 година оствари негативен финансиски резултат со нето загуба од 773 илјади денари.

Состојба на Друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратена форма на:

Извештај за финансната состојба

	2024	2023
	Во илјади денари	Во илјади денари
Нематеријални средства		
Материјални средства	2.670	3.498
Долгорочни нетековни средства		
Вкупно нетековни средства	2.670	3.498
Побарувања од купувачите	992	
Останати побарувања и АВР		351
Парични средства	3.192	4.177
Вкупни тековни средства	4.184	4.528
ВКУПНИ СРЕДСТВА	6.854	8.026
Капитал	3.075	3.075
Резерви		
Акумулирана добивка	18	
Добивка / загуба за деловната година	(773)	18
Вкупно капитал и резерви	2.320	3.093
Долгорочни обврски	1.845	1.845
Краткорочни обврски	2.689	3.087
Останати краткорочни обврски и ПВР	-	1
Вкупно обврски	4.534	4.933
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	6.854	8.026

Вкупната актива на Друштвото изнесува 6.854 илјади денари. Од овој износ на нетековни средства отпаѓаат 2.670 илјади денари, а на тековни средства 4.184 илјади денари.

4. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Ризиците од неекономска природа кои што произлегоа од појавата на пандемијата, неизвесноста поврзана со нејзиното времетраење и интензитет, ја акцентираа се поголемата потреба за брзо реагирање и навремено проценување на ризиците во работењето. Ова ја наметнува и потребата за постојано тековно следење на ризиците на работењето и соодветно на тоа превземање на мерки и активности за навремено управување со цел нивно намалување и избегнување.

Во нормалниот тек на своето работење како и сите компании Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје е изложено на најразлични ризици: внатрешни, оперативни, надворешни, финансиски, пазарни итн. Од нив најмногу би се задржале на финансиските ризици на кои Друштвото потенцијално може да биде изложено од кои пред се би ги истакнале:

- ризик од промена на каматните стапки, претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промената на вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото тековно ги следи овие ризици со цел навремено нивно управување и согласно тоа во моментот нема изложеност на овој тип ризици.
- ризик од промена на цените. На овој вид на ризици Друштвото не е изложено, бидејќи овие ризици најчесто се поврзани со промена на пазарната вредност на вложувањата и на промена на цените на услуги кои ги продава.
- ризик од промена девизните курсеви, е ризик кои произлегува од вклученоста на Друштвото во меѓународните трансакции со странски валути, каде секогаш постои ризик потенцијална промена на девизните курсеви. Пристапот на Друштвото кон ризикот на промена на девизните курсеви го остварува преку менаџирање со доволна количина на готовина во странски валути во банки со цел да обезбеди непречен континуитет во извршување на своите операции.

Други ризици кои би сакале да ги напоменеме се:

- Ликвидносниот ризик, кој се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина и можноста за обезбедување на дополнителни средства за кредитирање на сопствените операции на Друштвото.
- Кредитниот ризик, претставува загуба која би била признаена на датумот на известување доколку некоја договорна страна не ја изврши својата обврска во целост согласно договорените услови за соработка. Друштвото е изложено на овој тип на ризици, бидејќи има добиено заем – кредит од единствениот акционер на Друштвото.

5. РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО ВО 2024 ГОДИНА

Стратешките цели на Осигурително брокерско друштво ГрЕко Интернационал АД Скопје се доследни со целите на матичното Друштвото ГрЕЦо Интернационал Холдинг АГ, со седиште на ул. Елмаргасе бр. 2-4, 1190 Виена, Австрија, па аналогно на тоа, Друштвото се стреми кон повисоки позиции на пазарите каде ги продава своите услуги.

Во 2025 година Друштвото ги насочува своите активности кон остварување на своите цели: подобра и поквалитетна понуда на услуги кон крајните клиенти, вложување во едукација и обука на своите вработени за специфични знаења, нови инвестиции, подобри услови за работа, зголемување на обемот на работа, зголемување на приходите од продажба на своите услуги, задржување на постоечките клиенти и привлекување на нови преку максимално залагање на менаџментот и вработените.

Врз основа на вака дефинираниот концепт на градење на развојна стратегија, диктирана од времето и настаните во просторот, се заокружија одредени целини кои обезбедуваат услови за конкретна динамична деловна активност во однос на проширување на можностите и капацитетите кои обезбедуваат иден развој на Друштвото.

Со сите преземени активности од страна на менаџерскиот тим во насока на привлекување на нови клиенти во 2025 година, ќе се создадат претпоставки и услови за остварување на зацртаните цели - остварување на повисок профит од деловното работење.

Управител на ГрЕко Интернационал АД Скопје



Зоран Георгиев



ЕМБС: 07698950
Целосно име: Осигурително брокерско друштво ГрЕКо
Интернационал АД Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.670.217,00			3.497.699,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.670.217,00			3.497.699,00
13	-- Постројки и опрема	388.164,00			513.566,00
14	-- Транспортни средства	2.235.409,00			2.980.545,00
18	-- Материјални средства во подготовка	46.644,00			
19	-- Останати материјални средства				3.588,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.183.898,00			4.176.761,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	991.905,00			
47	-- Побарувања од купувачи	991.905,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.191.993,00			4.176.761,00
60	-- Парични средства	3.191.993,00			4.176.761,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)				351.050,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.854.115,00			8.025.510,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.319.780,00			3.093.196,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.075.000,00			3.075.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	18.196,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				18.196,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	773.416,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.534.335,00			4.931.114,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.845.000,00			1.845.000,00

89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.845.000,00			1.845.000,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.689.335,00			3.086.114,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	2.013.445,00			2.437.811,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	222.439,00			297.598,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	94.585,00			95.084,00
100	-- Обврски кон вработените	228.267,00			229.411,00
101	-- Тековни даночни обврски	35.966,00			896,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот				25.296,00
107	-- Останати финансиски обврски	94.633,00			18,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				1.200,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.854.115,00			8.025.510,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	8.211.072,00			1.508.528,00
202	-- Приходи од продажба	8.211.072,00			1.508.528,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	8.790.821,00			1.465.036,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	652.859,00			58.844,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	595.632,00			150.117,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.227.925,00			450.153,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.443.867,00			800.033,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.191.008,00			464.626,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	205.276,00			44.869,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	931.896,00			198.139,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.115.687,00			92.399,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	870.538,00			5.889,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	235,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	234,00			
233	-- Останати финансиски приходи	1,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	147.281,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	138.707,00			

240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.574,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				43.492,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	726.795,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				43.492,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	726.795,00			
252	-- Данок на добивка	46.621,00			25.296,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				18.196,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	773.416,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00			3,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			4,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-773.416,00			18.196,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				18.196,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	773.416,00			
269	-- Добивка за годината				18.196,00
270	-- Загуба за годината	773.416,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				18.196,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	773.416,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	3.075.000,00			3.075.000,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	1.845.000,00			1.845.000,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	8.211.072,00			1.508.528,00

642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	8.211.072,00			1.508.528,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	8.211.072,00			1.508.528,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	26.056,00			12.645,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	233,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	92.616,00			17.166,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	66.062,00			13.054,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	107.389,00			15.979,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	156.639,00			71.905,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	53.187,00			10.045,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	352.380,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	81.999,00			81.999,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	178.992,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	101.284,00			41.019,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	30.809,00			12.889,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	164.064,00			20.287,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	844.896,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.931.768,00			375.958,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00			3,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00			3,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	8.211.307,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.